



**ПРОИЗВОДИТЕЛ**

**Portwest Limited**, Westport, Co Mayo, Ireland

**EN 1150:1999**

[www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

**Име и адреса на компанијата за сертификација**

**SATRA Technology Centre**, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Идентификациски број: **NO:0321**

**SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD**,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

**Идентификациски број:2777**



## ЈУНИОРСКА ВИСОКА ВИДЛИВОСТ



Погледнете во етикетата на производот за подетални информации за соодветните стандарди. Се применуваат само стандардите и иконите што се појавуваат на производот и на информациите за корисникот подолу. Сите овие производи се во согласност со барањата на Регулативата (EU 2016/425).

**Ограничувања на употреба**

Облеката треба постојано да се носат за да се обезбеди правилно ниво на заштита како што е наведено погоре.

Чувајте се чисти. Доколку особините за висока видливост на оваа облека стануваат неповратно извалкани или контаминирани, заменете со нова. Доколку облеката треба да се измени или филтрира со дополнителни етикети или логоа, таа повеќе не може да се придржува кон декларираниот стандард.

**Складирање**

НЕ чувајте на места под директна силна сончева светлина. Ако облеката стане влажна, дозволете да се исуши на собна температура пред да ја чувате. Оваа облека мора да биде чиста за да остане ефикасна. Заменете веднаш ако е трајно оштетена, валкана или избледена.

**Поправка**

Побарајте ознака за облека за упатства за миење. Производителот нема да прифати одговорност за облека каде етикетите за неа биле игнорирани, деактивирани или отстранети

Ве молиме погледнете го налепницата за облека за бројот на бараните циклуси за перење. Наведениот максимален број циклуси за чистење не е единствениот фактор поврзан со животниот век на облеката. Животот исто така ќе зависи од употребата, грижата, складирањето и сл. Облеките треба да се отфрлат кога заштитните особини повеќе не се применуваат: на пр.:

1. Достигнат е максимален број на миења.
2. Материјалот е оштетен или исчезнува или е раскинат.
3. Рефлексивните квалитети на лентата се избледени.
4. Облеката е трајно извалкана, испукана, изгорена или силно оштетена.

Етикети за неа на миење: Погледнете ја ознаката за облека за соодветните поединости за перење

**Ретрофлектирачка лента и етикети**

Не треба да се пеглаат ретро-рефлексишни ленти или етикети.

	Максимална температура на перење 30°C, лесен процес		Да не се тресе кога е суво		Да не се пегла
	Максимална температура на перење 40°C, многу лесен процес		Може лесно да се протресе кога е суво		Максимална температура за пеглање 110°C
	Максимална температура на перење 40°C, нормален процес		Може да се тресе нормално		Максималната температура за пеглање 150°C
	Максимална температура на перење 60°C, нормален процес		Сушење на жица		Не смеа да се применува хемиско чистење
	Да не се употребува омекнувач		Сушење со цедење на жица		Професионално хемиско чистење со

**MAX 50x** | Максимум 50 перења

**MAX 25x** | Максимум 25 перења

**MAX 12x** | Максимум 12 перења

**MAX 5x** | Максимум 5 перења